

SANTAFE | ЦЕНОВНИК

Важи од 01.10.2018



МОДЕЛ	Работна зафатнина (ccm)	Сила на мотор (kw/ks)	Цена во денари	Цена во евра
NEW SANTA FE 2.2 CRDi 4WD A/T	2.199	147/200	3,444,410	55.555

- Кодиран клуч
- Старт/Стоп копче
- Smart Key
- Централна брава
- Далечинско отклучување со аларм и осветлување на брава
- Тонирани предни стакла и ветробранско стакло (ламинирани)
- Заштитна фолија на ветробранско стакло
- Затемнети стакла назад
- Халогенски предни светла
- LED предни динамични прилагодливи светла со двојна проекција
- Заден спојлер со високо поставено LED СТОП светло
- Предни и задни LED светла за магла
- LED дневни и позициони светла
- Автоматска контрола на светла
- Задни комбинирани LED светла
- LED светло во кабина
- Електрика и греење на ретровизори
- Електрично склопливи ретровизори со мало светло и трепкачи
- Кровни носачи
- Панорамски сончев кров
- Надворешни кваки со хромиран сјај
- Хромирана предна маска
- Хромирани лајсни на вратите
- Хромирани детали на браник
- Предни дискови 17"
- Задни дискови 16"
- 19" алуминиумски фелни
- Серво управувач подесив по висина и длабина обложен со кожа и греење
- Команди на управувачот
- Воздушни перници x 4
- Воздушни завеси хб
- Воздушни перници за торзо и карлица
- ABS+ESC+DBC+HAC+ TPMS+ TSA(TRAILER STABILITY ASSIST)
- Електрика на CHILD LOCK (Автоматска)
- Електрична паркинг сопирачка со автоматско задржување
- Систем за одржување непроменлива висина
- Кожни седишта
- Греење на сите седишта
- Вентилација на предни седишта
- Меморија на возачко седиште со лумбална поддршка (возач)
- Електрика на предни седишта
- Потпирач за глава подесив во 4 степени
- Подесиви седишта назад
- Електрично деллива задна клупа (60:40)
- Електрично склопливи втор ред седишта
- Електрично отварање на задна врата
- Електрика на стакла
- Завеси на задни стакла
- Централна конзола обложена со кожа
- Струен приклучок во централна конзола
- 8" Навигација со LCD екран осетлив на допир + RDS + DAB + SD CARD
- Задна паркинг камера
- Целосен преглед на возилото 360'
- Автономно паркирање
- Автоматско затемнување на внатрешен ретровизор со компас
- KRELL озвучување со surround систем
- AUX + USB порти
- Bluetooth со препознавање на глас
- Инструментална табла со 7" TFT LCD екран
- HEAD-UP со TFT LCD екран (проекција на ветробранско стакло)
- Адаптивен темпомат
- PADDLE SHIFTER со ECO, NORMAL, SPORT mode
- Предупредување за мртов агол
- Систем за следење на сообраќајна лента и детекција на раб од коловоз
- Систем за препознавање на пречки и пешаци со автономно сопирање
- Систем за препознавање на знаци и ограничувања за брзина
- Паркинг сензори (напред и позади)
- Безжично полнење за телефон
- Двезонски автоматски клима уред со контрола на климата во втор ред седишта

* Доплата за металик боја 500 евра.

Напомена:

Кореа Ауто Трејд го задржува комплетното право за промена на наведените цени во ценовникот без претходна најава. Производителот - продавачот го задржува правото на промена на наведената дополнителна опрема, како и перформанси на возилото, и тоа без претходна најава. Плаќањето се врши во денарска противвредност по курс 62 за 1 евро, до евентуална промена на курсот.